



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 5 март 1986
Скопје

Број 6

Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 3.800 динари. Овој број чини 100 дин. Жиро сметка 40100-603-12488

64.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 24 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Од натамошно извршување на изречената казна затвор се ослободуваат осудените лица:

1. Бафтијари Башким Лазим од Гостивар,
2. Мемедов Азем Амир, од Тетово,
3. Фејоко Сетки Емин од Дебар,
4. Стојановски Боне Мирко од с. Долно Соње,
5. Петровска Стојче Љуба од с. Стенче,
6. Митевски Љубе Лазо од Штип,
7. Реџеџи Муса Даут од с. Порој.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови на 1 година на осудените лица:

1. Костојчиноска Никодим Ружа од с. Вевчани, во траење од 2 месеца,
2. Грозданов Горѓи Зоран од Гевгелија, во траење од 2 месеца,
3. Николов Васе Димитар од Гевгелија во траење од 2 месеца,
4. Трендафилов Јован Санџе од с. Самоилово, во траење од 2 месеца,
5. Витанов Глигор Мирко од с. Пекљани, во траење од 4 месеци,
6. Љазими Насуф Мемеш од с. Гајре, во траење од 4 месеци,
7. Салим Миљаим Азем од с. Гајре, во траење од 4 месеци,
8. Зуламоски Даме Секула од Прилеп, во траење од 5 месеци,
9. Митрев Павле Мирче од Скопје, во траење од 6 месеци,
10. Митрев Павле Ацо од Скопје, во траење од 6 месеци,
11. Таири Селем Даут од Скопје, во траење од 6 месеци,
12. Љазими Мемеш Урим од с. Гајре, во траење од 8 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор и се услови за 2 години на осуденото лице:

1. Коцева Станое Елизабета од Штип, во траење од 6 месеци.

IV

Извршувањето на изречената казна затвор му се услови на 3 години на осуденото лице:

1. Петрески Ристо Иван од Скопје, во траење од 6 месеци.

V

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Јанков Коста Јордан од с. Уланци, во траење од 4 месеци,
2. Сокаровски Стојо Богдан од Битола, во траење од 6 месеци,
3. Драгутиновиќ Милан Даница од Скопје, во траење од 1 година,
4. Јосифов Блаже Сане од Кочани, во траење од 1 година,
5. Тасевски Милан Зоран од с. Дебалце во траење од 1 година.
6. Ристески Илија Лазар од Прилеп, во траење од 1 година.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-108
24 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

65.

Врз основа на член 157 став 2 од Законот за општонародната одбрана („Службен весник на СРМ“ број 26/84), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

У Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ ПОВИКАНИ НА СЛУЖБА ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА

Член 1

Во Уредбата за утврдување на висината, начинот и условите за остварување и исплатување на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на лицата во резервен состав повикани на служба во територијалната одбрана („Службен весник на СРМ“ број 41/85), членот 2 се менува и гласи:

„На лицата од член 1 на оваа уредба, како надоместок за трошоците за исхрана им припаѓа дневница.

Износот на дневниците се определува во висина на дневницата што им припаѓа на лицата во резервен состав повикани на служба во Југословенската народна армија“.

Член 2

Во член 3 став 2 зборовите „во износ од 2.100 динари“ се заменуваат со зборовите „во висина на износот определен за резервниот состав повикан на служба во Југословенската народна армија“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-224/1

14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

66.

Врз основа на член 84 став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), а во врска со член 132, став 4 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 66/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1986 ГОДИНА

Член 1

До донесувањето на распоредот на девизите за намиравање на потребите на Републиката и на општините и на нивните органи и организации за 1986 година, а наредно до 31 март 1986 година, можат да се користат девизи, како аванс, во висина на една четвртина од искористените девизи во 1985 година.

Средствата од став 1 на овој член можат да ги користат корисниците утврдени со Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на Републиката и на општините по одделни намени и корисниците за 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 8/85).

Член 2

Користењето на девизите од член 1 на оваа одлука ќе го одобрува републичкиот секретар за финансии по барање на одделни корисници, кое во секој поединечен случај не ќе го надминува износот од 400.000 динари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 23-209/1

14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

67.

Врз основа на член 10 од Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА И РАЗРЕШУВА ОД ДОЛЖНОСТ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Висината на дневниците за службени патувања во земјата на работниците во републичките

органи на управата и во републичките организации (републички органи на управата) и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува и разрешува од должност Извршниот совет на Собранието на СР Македонија (работници) изнесува 2000 динари.

2. За службено патување за кое е користено ноќевање се признаваат трошоци за ноќевање. Дневните трошоци и трошоците за ноќевање не можат да изнесуваат повеќе од 4000 дин.

3. Ако работникот за време на службеното патување не ноќева надвор од местото на вработувањето надоместокот на дневницата се намалува за 30%.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Комисијата за кадровски и административни прашања, број 17-1814/1 од 4. 11. 1985 година.

5. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 15 февруари 1986 година.

Бр. 17-304

17 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Кочо Тулевски, с. р.

68.

Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за највисоките износи за патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКТОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се утврдува во износ од 18.500 динари.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Комисијата за кадровски и административни прашања, број 17-333/1 од 20 февруари 1985 година.

3. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 17-305

17 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Кочо Тулевски, с.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

85.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 31 став 1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Заедницата и член 2 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во СР Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДЕЛ ОД ОСТВАРЕНИОТ ПОРАСТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши усогласување на старосните, инвалидските и семејните пензии, материјалното обезбедување на вдовица односно вдовец, паричниот надоместок за пензија остварена во странство и на паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност за 38,82 насто што претставува 60 насто од остварениот пораст на номиналните лични доходи на работниците во општествениот сектор во Републиката во 1985 година.

Пензиите и паричните надоместоци усогласени според Одлуката за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со дел од предвидениот пораст на номиналните лични доходи во Републиката во 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 34/85), до процентот од став 1 на овој член се усогласуваат уште за 3 насто.

Член 2

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисниците на пензија чија последна година од работата во мисла на член 25 од Законот за основните права на пензиското и инвалидското осигурување е 1985 година, односно во чија пензиска основа се засемани целосно или делумно личните доходи односно сновници на осигурување од 1985 година.

Член 3

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се врши и на пензиите на учесниците во НОВ од ред 9 септември 1943 година определени од гарантираната пензиска основа, најниските износи на пензија како и на пензиите со кои се исплатува додатак на пензијата, на износот на гарантираната пензија, најнскиот износ на пензијата, односно на вкупниот износ на пензијата и додатакот на пензија.

Член 4

Како основица за усогласувањето од член 1 на оваа одлука се зема износот на усогласената пензија, пензијата со додатакот на пензијата односно паричниот надоместок што на корисникот му припаѓа на 1 јануари 1985 година.

Член 5

Пензијата со додатакот на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот делен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Член 6

Усогласувањето според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на писмено решение.

Член 7

Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1985 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-446/1

20 февруари 1986 година

Скопје

Претседател,

Трајан Старковски, с. р.

86.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 31 став 1, член 56 и 67 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии, без додатакот на пензијата, материјалното обезбедување на вдовица односно вдовец, паричниот надоместок за пензија остварена во странство како и паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност конечно се усогласуваат со 64,7 насто, колку што изнесува порастот на номиналните лични доходи на сите вработени во општествениот сектор во Републиката во 1985 година.

Пензиите и паричните надоместоци усогласени според Одлуката за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 40/85) до процентот од став 1 на овој член се усогласуваат уште за 7,7 насто.

Член 2

Пензиите на работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи остварени во 1985 година, како и семејните пензии изведени по тој основ, конечно се усогласуваат со дел од процентот од член 1 на оваа одлука сразмерно на бројот на месеците за кои во 1985 година примале пензија согласно член 137 став 3 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80).

Член 3

Пензијата на корисник на старосна или инвалидска пензија со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине највисокиот износ на пензија определен за 1986 година.

Пензијата со додатакот на пензијата на носител на „Партизанска споменица 1941“ како и паричниот надоместок за пензија остварена во странство со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

лите на „Партизанска споменица 1941“ односно член 74 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Пензијата на борец од НОВ пред 9 септември 1943 година определена според член 53 став 4 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според одредбите на истиот член за 1986 година.

Член 4

Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии определени од пензиска основа во која не се засметани целосно или делумно остварените лични доходи односно основици на осигурување од 1985 година.

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука не припаѓа на пензиите на корисниците чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1985 година.

Член 5

Како основица за усогласување на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука се зема износот на пензијата, материјалното обезбедување, паричниот надоместок за пензија остварена во странство односно паричниот надоместок што на корисникот му припаѓал на 31 декември 1985 година, не земајќи го во основа тековното усогласување на пензиите во 1985 година од 39 насто според Одлуката за усогласување на пензиите и паричните надоместоци со дел од остварениот пораст на номиналните лични доходи во 1985 година.

Член 6

На пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата усогласени според член 1 на оваа одлука се определува нов износ на додаток на пензијата според одредбите на соодветната одлука.

Член 7

Усогласувањето на пензиите, материјалното обезбедување паричниот надоместок за пензија остварена во странство и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на писмено решение.

Член 8

Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1986 година.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-445/1
20 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Трајан Старковски, с. р.

87.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИИТЕ ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Најнискиот износ на пензиите во 1986 година конечно се утврдува во висина од 11.687 динари.

Член 2

Најнискиот износ на пензиите од член 1 на оваа одлука припаѓа без оглед на последната година од која се земени личните доходи во пензиската основа.

Член 3

Исплатата на најнискиот износ на пензиите од член 1 на оваа одлука ќе се врши по службена должност, без донесување на решение.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-447/1
20 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Трајан Старковски, с. р.

88.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Граничниот износ на најниското пензиско примање кој служи за определување правото на додаток на пензијата во 1986 година конечно се утврдува во висина од 21.248 динари.

Член 2

На досегашните корисници на додаток на пензијата по службена должност ќе им се утврди нов износ на додаток на пензијата според износот од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-448/1
20 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Трајан Старковски, с. р.

89.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 31 став 1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Заедницата и член 2 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ПРЕДВЕНИОТ ПОРАСТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пенз материјалното обезбедување на вдовица односно на вец, паричниот надоместок за пензија остварена

странство и паричните надоместоци во врска со првата на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност аконтативно се усогласуваат според предвидениот пораст на номиналните лични доходи на работниците во општествениот сектор во Републиката во 1986 година за 30 насто.

Член 2

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите на учесниците во НОВ од пред 9 септември 1943 година определени од гарантираната пензиска основа, најнискиот износ на пензиите, како и на пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата, на износот на гарантираната пензија, најнискиот износ на пензијата односно на пензијата и додатокот на пензија определени за 1986 година според соодветните одлуки.

Член 3

Со процентот од член 1 на оваа одлука се усогласуваат и највисоките пензии остварени заклучно со 30 јуни 1986 година.

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1986 година се зголемуваат до износот на пензијата определен врз основа на остварените лични доходи и навршениот пензиски стаж, но најмногу до износот на највисоката пензија во 1986 година зголемен за процентот од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисниците чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1986 година, односно во чија пензиска основа се засметани целосно или делумно личните доходи односно основици на осигурување остварени во 1986 година.

Најнискиот износ на пензија и пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата се усогласуваат без оглед на последната година од која се засметани личните доходи во пензиската основа.

Член 5

Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа и на пензиите на работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи и семејните пензии изведени по тој основ сразмерно на бројот на месеците од 1986 година во кои примале пензија согласно член 137 став 3 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80).

Член 6

Како основица за определување износот на усогласувањето од член 1 на оваа одлука се зема износот на пензијата, материјалното обезбедување, односно паричниот надоместок усогласени според порастот на номиналните лични доходи во Републиката во 1985 година, што на корисникот му припаѓа на 1 јануари 1986 година.

Член 7

Пензијата со додатокот на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Член 8

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решенија.

Член 9

Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1986 година.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-449/1

20 февруари 1986 година

Скопје

—Претседател,

Трајан Старковски, с. р.

90.

Врз основа на член 73 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 49 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Висината на паричниот надоместок за помош и нега за осигурениците и за корисниците на старосна или инвалидска пензија се определува зависно од висината на личниот доход односно висината на пензијата на корисникот на паричен надоместок за помош и нега, и тоа:

— 14.870 динари за корисниците чиј просечен личен доход односно пензија во претходната година изнесувала до 21.248 динари месечно;

— 12.749 динари за корисниците чиј просечен личен доход односно пензија во претходната година изнесувала од 21.248 до 29.613 динари месечно;

— 10.605 динари за корисниците чиј просечен личен доход односно пензија во претходната година изнесувала над 29.613 динари месечно.

Висината на паричниот надоместок за помош и нега за корисниците на семејна пензија изнесува 70 насто од износот на соодветната група од став 1 на овој член во која спаѓаат според висината на просечната пензија остварена во претходната година.

Член 2

За корисниците на паричен надоместок за помош и нега на кои помош и нега им е обезбедена од специјализирана општествена организација, покрај надоместокот од член 1 на оваа одлука, Заедницата може да учествува со средства во висина и на начин утврдени со спогодба, но најмногу до:

— 30 насто од цената на услугата за корисниците чиј личен доход односно пензија во претходната година изнесува до 21.248 динари;

— 20 насто од цената на услугата за корисниците чиј личен доход односно пензија во претходната година изнесува од 21.248 до 29.613 динари.

— 10 насто од цената на услугата за корисниците чиј личен доход односно пензија во претходната година изнесува повеќе од 29.613 динари.

Член 3

На корисниците на паричен надоместок за помош и нега кои тоа право го користеле во 1985 година според Статутот на Заедницата, кој се применува после 1 јули 1983 година, им се определува нов износ на паричниот надоместок според оваа одлука во висина определена за соодветната група во која, според висината на пензијата односно личниот доход, припаѓаат.

На корисниците на паричен надоместок за помош и нега кои тоа право го оствариле во 1986 година, а во претходната година не биле корисници на пензија односно не оствариле личен доход, висината на паричниот надоместок за помош и нега им се определува според износот на соодветната група во која припаѓаат зависно од просечниот личен доход односно просечна пензија остварена во 1986 година.

Член 4

На корисниците на паричен надоместок за помош и нега кои тоа право го оствариле според Статутот на Заедницата што се применуваше пред 1 јули 1983 година, паричниот надоместок за помош и нега им се определува зависно од групата во која биле распоредени според здравствената состојба и тоа:

а) За корисниците на старосна и инвалидска пензија распоредени во:

I група — 14.870 динари,
II група — 8.258 динари.

б) За корисниците на семејна пензија распоредени во:

I група — 10.398 динари,
II група — 5.776 динари.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-453/1
20 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Трајан Старковски, с. р.

91.

Врз основа на член — од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и членовите 134 и 165 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), претседателот на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА И ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и во Одборот за самоуправни контрола на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

2. Изборите за делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и во Одборот за самоуправни контрола на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ќе се одржат најдоцна до 14 април 1986 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-450/1
20 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Трајан Старковски, с. р.

92.

Врз основа на член — од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и член 132 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на седницата одржана на 20 февруари 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ, СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО ГИ ДЕЛЕГИРААТ СОБРАНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО И ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Собранието на Заедницата) го сочинуваат 77 делегати од кои 44 делегати од областа на стопанството, 6 делегати од работните луѓе во другите организации и заедници, 5 делегати од работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани и од работните луѓе кои во вид на занимање вршат уметничка или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност и работниците вработени кај нив (во натамошниот текст: работни луѓе кои вршат самостојна или професионална дејност) и 22 делегати од корисниците на пензија и други права од пензиското и инвалидското осигурување.

Член 2

Делегатите во Собранието на Заедницата, во редот на членовите на делегациите на работниците во основните организации на здружениот труд и другите организации и заедници, работните луѓе што вршат самостојна или професионална дејност и на корисниците на пензија и други права од пензиското и инвалидското осигурување, ги делегираат Собранијата на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување за подрачјето на општината и тоа:

1. Берово: 1 делегат од областа на стопанството,
2. Битола: 5 делегати и тоа: 2 од областа на стопанството, 1 од работните луѓе кои вршат самостојна дејност, 1 од корисниците на старосна или семејна пензија и 1 делегат од корисниците на инвалидска пензија,
3. Демир Хисар: 1 делегат од областа на стопанството,
4. Ресен: 1 делегат од областа на стопанството,
5. Постипар: 2 делегати и тоа 1 од областа на стопанството и 1 делегат од корисниците на старосна или семејна пензија,
6. Дебар: 1 делегат од областа на стопанството,
7. Делчево: 1 делегат од областа на стопанството,
8. Кавадарци: 2 делегати и тоа 1 од областа на стопанството и 1 од корисниците на старосна или семејна пензија,
9. Кичево: 1 делегат од областа на стопанството,
10. Кочани: 2 делегати и тоа 1 од областа на стопанството и 1 од корисниците на старосна или семејна пензија,
11. Кратово: 1 делегат од областа на стопанството,
12. Крива Паланка: 1 делегат од областа на стопанството,
13. Куманово: 3 делегати и тоа 1 од областа на стопанството, 1 од другите организации и заедници и 1 од корисниците на инвалидска пензија,
14. Охрид: 3 делегати и тоа 1 од областа на стопанството, 1 од другите организации и заедници и 1 од корисниците на старосна или семејна пензија,
15. Прилеп: 4 делегати и тоа 2 од областа на стопанството, 1 од другите организации и заедници и 1 од корисниците на старосна или семејна пензија,
16. Крушево: 1 делегат од корисниците на старосна или семејна пензија,
17. Македонски Брод: 1 делегат од областа на стопанството,
18. Пробиштип: 2 делегати и тоа 1 од областа на стопанството и 1 од корисниците на инвалидска пензија,

19. Радовиш: 1 делегат од областа на стопанството,

20. Свети Николе: 1 делегат од областа на стопанството,

21. Скопје: 23 делегати и тоа: 11 од областа на стопанството, 2 од другите организации и заедници, 1 од работните луѓе кои вршат самостојна дејност, 2 од работните луѓе кои вршат професионална дејност, 5 од корисниците на старосна или семејна пензија и 2 од корисниците на инвалидска пензија,

22. Струга: 2 делегата и тоа 1 од областа на стопанството и 1 од работните луѓе кои вршат самостојна дејност,

23. Струмица: 3 делегати и тоа 2 од областа на стопанството и 1 од корисниците на старосна или семејна пензија,

24. Валандово: 1 делегат од областа на стопанството,

25. Тетово: 3 делегати и тоа 1 од областа на стопанството, 1 од корисниците на старосна или семејна пензија и 1 од корисниците на инвалидска пензија,

26. Титов Велес: 4 делегати и тоа 2 од областа на стопанството, 1 од другите организации и заедници и 1 од корисниците на старосна или семејна пензија,

27. Гевгелија: 1 делегат од областа на стопанството,

28. Неготино: 1 делегат од областа на стопанството,

29. Штип: 3 делегати и тоа 2 од областа на стопанството и 1 од корисниците на инвалидска пензија,

30. Виница: 1 делегат од областа на стопанството.

Член 4

Во Одборот за самоуправни контрола на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, од членовите на делегациите од член 2 на оваа одлука се избираат вкупно 9 делегати од кои 6 делегати од областа на стопанството, 1 делегат од другите самоуправни организации и заедници и 2 делегата од корисниците на пензија и тоа: Битола: 1 делегат од областа на стопанството, Гостивар: 1 делегат од областа на стопанството, Куманово: 1 делегат од корисниците на пензија, Охрид: 1 делегат од корисниците на пензија, Прилеп: 1 делегат од областа на стопанството, Скопје: 2 делегата од областа на стопанството, Т. Велес: 1 делегат од другите организации и заедници и Штип: 1 делегат од областа на стопанството.

Член 5

Собранијата на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување со посебна одлука ќе ги определат делегациите од чиј состав се избираат делегатите за Собранието на Заедницата (делегатски единици).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-451/1

20 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Трајан Старковски, с. р.

93.

Врз основа на член 135 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ (И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ) НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА И ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Изборната комисија за спроведување на изборите за избор на делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и во Одборот за самоуправни контрола на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се именуваат:

1. Трајче Стипцаров, дипл. правник, раководител на сектор при Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, за претседател,

— Јован Филевски, дипл. правник, раководител на одделение при Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, за заменик;

2. Благоја Марковски, дипл. правник, стручен работник при Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности, секретар.

— Павле Златковиќ, дипл. правник, сам. стручен соработник при Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности, за заменик;

3. Благојска Тодоровска, дипл. правник, сам. стручен соработник во Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за член,

— Коста Бутров, дипл. правник, советник во Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за заменик;

4. Љупчо Мешков, дипл. правник, советник во Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за член,

— Војислав Ристевски, дипл. правник, раководител на одделение во Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за заменик;

5. Гоце Милошевски, дипл. правник, сам. стручен соработник во работната заедница на Републичката самоуправни интересна заедница за вработување, за член,

— Гого Тагази, раководител на одделение во Републичката самоуправни интересна заедница за вработување, за заменик.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-452/1

20 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Трајан Старковски, с. р.

94.

Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 83 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на

Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75) во член 2 се додава нова глава XXXVI — која гласи:

XXXVI — ГУМАРСКА ИНДУСТРИЈА

Член 2

Во глава XXXVI — Гумарска индустрија — како работни места на кои работата е особено тешка и по здравјето штетна во смисла на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување се утврдуваат работните места:

1. полнење на бункери со бели полнителни,
2. полнење на бункери и силоси со црни полнителни,
3. мерење на хемикалии и бели полнителни,
4. мерење на црни полнителни,
5. мешање на црни смеси на двовалјак,
6. мешање на бели смеси на двовалјак,
7. работник на двовалјак — пратител на миксер,
8. мешач на смеси на миксер,
9. помошник ракувач на миксер,
10. мерењачи на каучук,
11. машинско сечење на каучук,
12. чистач на одделение,
13. рачен превоз на материјали — манипулант,
14. предрејач на двовалјак,
15. работник на шпизка — пратител на миксер,
16. работник на машина за ладење на смеша,
17. манипулант на лифт — лифтација.

Член 3

На работниците кои работат на работните места под реден број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 од член 2 на оваа одлука, стажот на осигурувањето со зголемено траење им се смета за секои 12 месеци поминати на работа како 15 месеци стаж на осигурување.

На работниците кои работат на работните места под реден број: 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 од член 2 на оваа одлука, стажот на осигурувањето со зголемено траење им се смета за секои 12 месеци поминати на работа како 14 месеци стаж на осигурување.

На работниците кои работат на работното место под реден број 17 од член 2 на оваа одлука стажот на осигурувањето со зголемено траење им се смета за секои 12 месеци поминати на работа 13 месеци стаж на осигурување.

Член 4

Стажот на осигурувањето што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од 15 мај 1945 година.

Стажот на осигурувањето пред донесувањето на оваа одлука се смета со зголемено траење под услов додатниот придонес за стажот на осигурувањето со зголемено траење да се плати од 7. V. 1968 година.

За периодите пред 7 мај 1968 година за работните места кои се утврдени со оваа одлука како работни места со зголемен стаж на осигурување, не се плаќа додатен придонес.

Член 5

Докажете дека осигуреникот вршел работи и работни задачи од член 2 на оваа одлука ќе се утврдуваат врз основа на документацијата со која располага работната организација.

Член 6

Фактичката положба за работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука ќе ја утврди комисија формирана согласно член 9 од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на осигурувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба, и тоа во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“

Бр. 02-458/т

20 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Трајан Старковски, с. р.

95.

Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА АКОНТАТИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на аконтативниот износ на надоместокот за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во физичкиот и психичкиот развој заради специјално основно и средно насочено образование и воспитување односно заради работно оспособување како и висината на трошоците во врска со преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот.

Член 2

Висината на надоместокот за сместување и исхрана ги опфаќа трошоците за сместување и исхрана на децата и младинците сместени во интернат како и средства за обезбедување трошоци за исхрана (топол оброк) на надворешните ученици и инвалидите на трудот како и личните доходи на вработените во интернатот.

Член 3

Висината на трошоците во врска со преквалификацијата или доквалификацијата ги опфаќа трошоците за исхрана (топол оброк) и обезбедување на дел од личните доходи на стручните лица кои ја спроведуваат преквалификацијата или доквалификацијата.

Член 4

Висината на аконтативниот износ на надоместокот за сместување и исхрана заради стручно, односно работно оспособување по едно дете односно инвалид на трудот месечно изнесува:

Ред. бр.	Организација	
1.	Завод за рехабилитација на деца со оштетен вид „Кочо Рацин“ — Битола	16.200 динари
2.	Завод за професионална рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје	17.400 динари
3.	Завод за рехабилитација на деца и младинци — Скопје	17.400 динари
4.	Центар за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 мај“ — Скопје	16.200 динари
5.	Центар за рехабилитација и образование „Македонија“ — Скопје	16.200 динари
6.	Центар за специјално насочено образование „Искра“ — Штип	16.200 динари
7.	Основно стационарно училиште односно одделение при училиште	10.720 динари

Член 5

Аконтативниот износ на надоместокот за вршење на преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот месечно изнесува:

- 1) во организацији на здружен труд — 5.300,
- 2) во заштитни организацији — 6.100.

Член 6

Кога преквалификацијата или доквалификацијата на инвалидите на трудот се врши во ОЗТ надвор од местото на живеењето, а им е обезбедено сместување во интернат, аконтативниот износ на надоместокот месечно изнесува 11.600 динари.

Член 7

За децата и младинците што се наоѓаат на стручно односно работно оспособување и инвалидите на трудот за време на преквалификација или доквалификација, а не се сместени во интернат, се утврдува аконтативен износ на надоместокот на трошоците за исхрана (топол оброк) кој по корисник изнесува 4.820 динари месечно.

Член 8

Аконтативниот износ на надоместокот за сместување и исхрана заради вршење на стручно односно работно оспособување според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 9

При конечното утврдување на надоместокот за сместување и исхрана заради стручно односно работно оспособување за 1986 година ќе се земе во предвид и аконтативното усогласување определено со оваа одлука.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година до донесувањето на одлука за конечниот износ на надоместокот, со која ќе се утврди нов износ на надоместокот за сместување и исхрана заради стручно односно работно оспособување на децата со пречки во психозичкиот развој и инвалидите на трудот.

Бр. 02-458/1
20 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Трајан Старковски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

96.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 52 почка 4 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата од 13 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО И ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот на остварување и висината на додатокот на деца — организиран облик на општествената заштита на децата, кој се остварува како постојано парично примање на дете од семејство со понизок семеен стандард.

Член 2

Додатокот на деца се остварува под определени услови, врз основа на начелата на поширока заемност и солидарност на работниците и работните луѓе во Републиката, со цел да се влијае во подигањето, воспитанието и образованието на детето.

Член 3

Граничниот износ на цензусот од кој зависи остварувањето на додатокот на деца, во почетокот на годината се усогласува со порастот на личниот доход по вработен во Републиката, остварен во претходната година.

Член 4

Номиналниот износ на додатокот на деца секоја година се усогласува со тековниот пораст на личниот доход по вработен во Републиката.

Член 5

Утврдувањето на граничниот износ на цензусот и номиналниот износ на додатокот на деца, го врши секоја година Собранието на Републичката заедница со посебна одлука.

Член 6

Додатокот на деца се остварува во зависност од возраста на детето и од материјалната состојба на семејството.

Член 7

На дете, на кое општествената заедница му обезбедува целосно бесплатно издржување, не се исплатува додаток на деца.

Член 8

Со станување на дете во брак престанува правото на додаток на деца и тоа со истекот на месецот во кој бракот е склучен.

Член 9

Додатокот на деца се исплатува на родителот на детето односно старателот кој се грижи за подигањето, воспитанието и образованието на детето.

Додатокот на деца не може да биде предмет на извршување — освен по одлука на судот или органот за старателство заради издршка во корист на децата — корисници на додаток на деца и во случај на повраток на повеќе исплатен додаток.

Член 10

Додатокот на деца припаѓа за сите деца што родителот односно старателот ги издржува и тоа за деца родени во брак или вон брак, посвоени деца, внуциња, браќа и сестри како и за други деца земени на издржување.

За децата земени на издржување додаток на деца припаѓа и кога тие имаат родители ако:

1. родителите им се наполно и трајно неспособни за стопанисување;
2. се на издржување на казна затвор;
3. им е одземено родителското право;
4. родителите ја напуштиле СФРЈ и им е непознато местото на живеење;
5. родителите се на редовно школување.

Право на додаток на деца од став 2 на овој член припаѓа ако ни родителите ни децата немаат имот или приходи од кои децата можат да се издржуваат.

Правото на додаток на деца им припаѓа само на децата кои живеат и се школуваат на територијата на СФР Југославија.

II. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА

а. Возраст на детето

Член 11

Додаток на деца, под услов да се исполнети и останатите услови предвидени со оваа Одлука му припаѓа:

- на дете до навршени 15 години;
- на дете над 15 годишна возраст, доколку се наоѓа на редовно школување, но најдоцна до навршени 26 години од животот.

Член 12

На дете кое е редовен ученик во основно училиште додаток на деца му припаѓа до завршувањето на школувањето, односно до наполнување на 17 години, зајлучно со 31 август во годината.

Член 13

На дете редовен ученик во средно насочено образование, додаток на деца му припаѓа до крајот на школувањето утврдено со Статутот на училиштето.

Член 14

На дете, редовен студент во високошколска организација, додаток на деца му припаѓа за онолку семестри колку што трае редовното школување утврдено со Статутот на високошколската организација, сметано од запишувањето, како и за времетраењето на апсолвентскиот стаж, но најмногу до навршените 26 години од животот.

Член 15

Додатокот на деца припаѓа и за време додека детето поради болест е спречено да го посетува училиштето, односно редовно да полага испити и да запишува семестри.

На дете кое по престанок на боледувањето ќе продолжи со редовното школување, а поради долгото боледување не е во можност школувањето да го заврши во редовен рок, додаток на деца се исплатува и по истекот на годината до која припаѓа додаток и тоа за онолку време колку што детето изгубило од редовното школување.

Член 16

На дете кое се наоѓа на редовно школување во специјално училиште или во специјално одделение на основно училиште и во други организации кои вршат образование, воспитание и оспособување за работа, додаток на деца му припаѓа независно од возраста се додека е редовен ученик во тоа училиште односно одделение.

Член 17

Дете кое наполно и трајно или за подолго од една година ќе остане неспособно за работа пред навршените 15 години од животот или за време на редовното школување, има право на додаток на деца за сето време на траењето на неспособноста.

Како наполно и трајно неспособно за работа се смета и дете на кое му е признато право на работно оспособување се до нејзиното успешно завршување.

Член 18

Додатокот на деца на дете кое се наоѓа на редовно школување се исплатува и за време на училишниот распуст како и за време на изведувањето на практичната работа предвидена со Статутот на училиштето.

На дете на кое му престанало својство на редовен ученик, односно на редовен студент, престанува исплатата на додатокот на деца од првиот ден на наредниот месец по престанување на тоа својство.

б. Материјалната состојба на семејството

Член 19

Во зависност од материјалната состојба на семејството додатокот на деца се остварува ако:

1. Вкупните приходи по член на семејството не го надминува износот од 8.260 динари месечно во претходната календарска година;
2. Вкупните приходи по член на семејството (самохран родител со деца), не го надминува износот од 13.000.— динари месечно во претходната календарска година.

Член 20

Во вкупни приходи во смисла на претходниот член влегуваат:

1. личниот доход остварен од работен однос во здружениот труд;
2. надомест на личен доход за време траење на временна неспособност за работа, по основ на работен однос и по основ на здравствено осигурување;
3. пензија и други примања по основ на пензиско осигурување;
4. паричен надоместок за време на привремена невработеност;
5. надомест на личен доход за време на задолжителна практична работа или дооспичување;
6. вистински приходи од земјоделска дејност;
7. вистинскиот доход остварен од дополнително вршење на самостојна стопанска или занаетчиска дејност;
8. личен доход од интелектуална и друга нестопанска дејност; и
9. други на данок подложени приходи (од авторски права, патенти и други технички унапредувања, приход од издавање под закуп станбени и работни простории или земја, доход од граѓанско-правен однос, договор за дело, вештачење, повремена примања на брачниот или вонбрачниот другар од работа на „СИЦ“ и сл.).

Член 21

Во вкупниот приход на семејството од претходниот член не влегува:

1. паричен надоместок (инвалиднина), за телесно оштетување и додаток за туѓа нега и помош што се остварува по прописите за инвалидско осигурување и за социјална заштита;
2. додаток на деца што им припаѓа на некои од членовите на семејството;
3. студентски кредит, стипендии и ученички надомест што се исплатуваат за редовно школување на децата;
4. надоместоци и помош од средствата за заедничка потрошувачка (регрес за годишен одмор, за пол оброк, за рекреација и опоравок, помош во исклучителни случаи, отпремнина и сл.);
5. алиментација за издржување на член на семејството;
6. теренски додаток и додаток за одвоен живот;
7. надомест на личен доход остварен по основ на иновација, рационализација и друг вид на творештво во работните организации;
8. личен доход кој работникот го остварил во работно време подолго од полното работно време, кога на таква работа бил обврзан со Закон;
9. средствата што се плаќаат за местен самопридонес, на име солидарност за отклонување на елементарни непогоди и членарина на општествено-политичките организации;
10. парична помош според Законот за социјална заштита;

11. паричен надоместок во случај на привремена невработеност, доколку тоа е единствен приход;

12. други примања или надоместоци за кои со посебни прописи е предвидено да не се земаат во предвид при утврдување на имотната состојба на семејството.

Член 22

Вистински приход од земјоделска дејност во смисла на член 20 точка 6 од оваа одлука, претставува катастарскиот приход кој служел како основица за утврдување на данокот од личен доход од земјоделска дејност за претходната година, помножен со коефициентот — факторот што го утврдува Републичкиот секретар за финансии во согласност со Републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

Како вкупен годишен приход од дополнително вршење на самостојна стопанска и професионална дејност во смисла на член 20 точка 7 од оваа одлука, се зема основицата на данокот според која се утврдува вистинскиот доход на даночниот обврзаник во теквината година.

Како приход од привремено вршење на други дејности и останати приходи во смисла на член 20 точка 9 од оваа одлука, се зема вкупниот остварен приход утврден со договор, решение или друг акт на надлежен орган.

Кога семејството остварува приход по основ на користење на земја под закуп, катастарскиот приход утврден за тоа земјиште претставува основ на утврдување на вистинскиот доход.

Член 23

Во случаите кога данокот се плаќа во годишен паушален износ, вкупниот приход се утврдува на тој начин што паушалниот износ на данокот се множи со 100 и добиениот износ се подели со просечната стапка на оданочување, утврдена со одлука на Собранието на општината за таа дејност.

Ако на подрачјето на општината не се обавува таква дејност, се користи стапката на оданочување за слична дејност.

Приходите од згради, станбени и работни простории што се издаваат под закуп, се сметаат како годишни приходи — се делат на 12.

Член 24

Доколку семејството остварува истоветно приходи по два или повеќе основи, приходите се собираат а потоа делат на 12 (месеци), и добиениот месечен приход се дели на бројот на членовите во семејството.

Кога вкупниот приход се остварува по основ од работен однос, на работно место на кое се извршуваат работни задачи под посебни услови (член 39 од Законот за работните односи), во тој случај, остварениот вкупен приход (личен доход) се дели на онолку месеци за колку се признава стаж на осигурување со зголемено трасе на односното работно место.

Член 25

При утврдувањето на вкупниот приход во семејството, се зема и делот од личниот доход од земјоделска дејност, што се остварува од сопственички дел на земјоделски имот, односно со наследнички дел на нерасправена оставина кој според наследното право му припаѓа на корисникот, или член на семејството, без оглед на тоа дали членовите на семејството живеат на тој имот.

Член 26

Кога членовите на потесното семејство живеат на земјоделски имот на сродници (браќа, сестри, родители, посвоители, очув, маќеа, свекор и свекрва, тест и тешта, дедо и баба) за определување на вкупниот приход по член на семејството се зема сразмерниот дел на катастарскиот приход од тој имот што опаѓа на членовите на потесното семејство во кое живее детето.

Сразмерниот дел од катастарскиот приход се утврдува така што целокупниот катастарски приход се дели на онолку еднакви делови колку што има сродници кои живеат на тој имот.

Член 27

Како приход од земјоделска дејност се смета катарскиот приход што служел како основица за утврдување на придонесот од личен доход од земјоделска дејност во претходната година од годината за која се обезбедува правото, при што не се зема предвид приходот од обработени куќни дворови со површина до 500 м².

Член 28

Ако основот за користење на додаток на деца (вработување) се стекне во текот на годината, се зема месечниот износ на вкупните приходи според решението за висината на личниот доход, остварен во првиот полн месец по вработувањето.

На корисниците на додаток на деца од член 20 точка 5 од Законот за општествената заштита на децата, како основ за користење на додаток на деца, по нивното враќање од ЈНА, се земаат приходите остварени во годината пред заминување во ЈНА, доколку без прекин продолжи да работи.

Член 29

За пензиите, надоместоците и другите примања остварени според посебни законски прописи, се зема месечниот износ на тие примања што припаѓаат во месец декември во претходната година, а ако правото е остварено во текот на годината се зема месечниот износ на примањата според решението по кое е признато правото.

Член 30

Ако корисникот или член на семејството на корисникот остварува приход од земјоделска дејност, односно, приход од дополнително вршење на стопанска или нестопанска дејност, приходите влегуваат во основица за утврдување на материјалната состојба на семејството. Меѓутоа, доколку поради настанати елементарни непогоди или други причини корисникот биде ослободен од плаќање на придонеси и за тоа донесе доказ од надлежниот орган на управата, тогаш овие приходи не влегуваат во основица за утврдување на материјалната состојба на семејството.

Член 31

Ако еден од родителите на детето бара да се признае право на додаток на деца, а другиот родител е на работа во странство кај странски работодаел, ќе се смета дека приходот на семејството го надминува износот утврден во член 19 став 2, точка 1 од оваа одлука.

Член 32

Членови на семејството, на кои приходот се дели се сметаат: децата (брачни, вонбрачни, посвоени, внуциња, браќа, сестри и други деца земени на издржување), родителите на децата (тајко, мајка, очув, маќеа, посвоител, старател), како и дедо и баба на корисникот, доколку живеат во заедничко домаќинство. Децата земени на издржување ќе се земаат во обзир при поделба, на приходите на семејството и ќе можат да остваруваат додаток на деца само под услови определени во член 10, став 2, од оваа одлука.

Како деца во смисла на овој член се сметаат децата до навршени 18 години од животот, односно до 26 години, доколку се на редовно школување.

Член 33

За дете на самохрани родители во смисла на член 19, став 2, точка 2 и член 54 од оваа одлука, се смета:

1. дете кое го издржува еден од родителите, ако другиот умрел, а детето не стекнало право на семејна пензија;
2. дете кое го издржува еден од родителите, а другиот е потполно и трајно неспособен за работа (прва категорија на инвалидност), а не стекнал право на старосна или инвалидска пензија;
3. дете кое го издржува мајката, додека таткото се наоѓа на отслужување на воениот рок во Југословенската народна армија;
4. дете кое го издржува еден од родителите за време додека друг се наоѓа на издржување на казна

затвор подолго од 6 месеци, а не стекнал право на пензија;

5. дете кое по издржава еден од родителите за време додека другиот се наоѓа на школување или работно оспособување, а не прима надомест на личен доход;

6. дете на разведени родители ако родителот кај кого детето живее не склучил нов брак, или со другиот родител и друго лице не живее во вонбрачна заедница;

7. дете родено во брак ако родителот кај кого детето живее не стапил во брак или не живее со другиот родител и друго лице во вонбрачна заедница;

8. дете кое го издржува еден од родителите за што другиот ја напуштил земјата или местото на пребивање му е непознато.

За самохран родител се смета мајката, таткото на детето, макеата, очувот и посвоителот, односно брачниот другар на посвоителот.

Член 34

Ако постои вонбрачна заедница и деца родени во таква заедница, во вкупниот приход на семејството влегуваат приходите на обата родители подеднакво како и во случај кога е во прашање брачна заедница.

Член 35

При утврдување на приходите на децата без обата родители, заради утврдување на правото на додаток на деца, не се земаат приходите на семејството кое за тие деца се грижи.

Член 36

При утврдување на правото на додаток на деца за децата на разведените родители се земаат предвид само приходите на семејството на родителот кај кого детето живее.

Член 37

Како член на поширокото семејство во кое на детето се обезбедува додаток на деца се сметаат и родителите на брачните другари (татко, мајка, тест и тешта, очув и макеа и посвоители) доколку живеат во заедничко семејство со корисникот на додаток на деца, немаат сопствени приходи доволни за издржување, и ако се постари од 65 години живот за маж, односно 55 години живот за жена.

Ке се смета дека овие лица немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивниот катастарски приход од земјоделие не го надминува износот од 3.410 динари годишно или ако другите приходи не го надминуваат износот од 2.700 динари месечно или ако збирот на сите приходи не го надминуваат износот од 35.810 динари годишно.

Катастарскиот приход се утврдува согласно член 22 од оваа Одлука.

Член 38

По исклучок како член на поширокото семејство и за издржувани лица ќе се сметаат лицата наведени во член 33 од оваа Одлука и доколку не живеат во заедничко домаќинство со корисникот на додаток на деца, ако неговите сопствени приходи не го надминуваат износот од претходниот член и ако семејството учествува во трошоците за неговата издршка со најмалку 2.700 динари месечно.

Член 39

Како член на семејството не се смета дете:

1. кое го здружило својот труд или ужива пензија или други примања према прописите за пензиско-инвалидско осигурување;

2. кое обавува самостојна професионална дејност;

3. на кое општествената заедница му обезбедила целосно бесплатно издржување;

4. дете кое се наоѓа на отслужување на редовен воен рок, освен децата кои пред заминувањето на отслужување на воениот рок во ЈНА по завршување на средното училиште, се запишале како редовни студенти на вишите и високите школи.

Член 40

Како член на семејството не се смета и не се зема во поделба на приходот лице (родител или сродник) кое се наоѓа на издржување на казна затвор подолго од 6 месеци.

Член 41

Промените во бројот на членовите на семејството кои настануваат во текот на годината (раѓање или умирање) влијаат на користењето на правото од првиот ден на наредниот месец по настанување на промената.

Член 42

Промените кои настануваат во текот на годината со преминување на децата во повисок степен на образование, влијаат од првиот ден на учебната година.

Член 43

Промените кои ќе настанат во имотната состојба во текот на годината поради вработување на брачниот другар, ќе влијаат на правото на додаток на деца од 1. IV наредната година.

Член 44

Промените кои настанат во текот на годината во имотната состојба на семејството влијаат на условите за остварување на правото на додатокот на деца од првиот ден на наредниот месец и тоа во случај на:

1. престанок на работен однос на корисникот или неговиот брачен другар;

2. престанок или почеток на вршење на самостојна стопанска или професионална дејност по бришењето или запишувањето во регистарот;

3. отуѓување (продажба, замена, подарок на недвижен имот или дел од недвижен имот), од моментот на заверка на договорот;

4. неприфаќање на наследство, од денот на смртта на оставителот;

5. откажување од наследство, односно наследен дел од имотот во корист на друг наследник, од денот на давањето на наследничката изјава;

6. експропријација на имот или дел од имот, по преземање на имотот од страна на оној во чија корист е извршена експропријацијата;

7. изградба на земјиште кое е обложено со катастарски приход, од денот на издавањето на градежната дозвола;

8. изградба на семејна станбена зграда без градежна дозвола (дива градба) на земјиште кое е обложено со катастарски приход, од денот на изградбата.

III. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ

Член 45

Додатокот на деца се остварува на барање на родителот или старателот на детето.

Барањето се поднесува до надлежната општинска самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, (во натамошниот текст: општинска заедница), непосредно или преку работната организација, односно работната заедница во која корисникот има својство на работник во здружениот труд.

Со барањето се поднесуваат докази релевантни за одлучување за додатокот на деца.

Фактите за кои се води службена евиденција, а не се содржани во доказите поднесени со барањето, се утврдуваат по службена должност од страна на органот кој ја води постапката.

Член 46

Додаток на деца може да се оствари највеќе за три месеци наназад од поднесениот барање не сметајќи го месецот во кој барањето е поднесено.

Член 47

Решение за додаток на деца во прв степен донесува секретарот на општинската заедница или лице кое тој ќе го овласти.

Член 48

Општинската заедница е должна да донесе решение и да го достави до странката што побрзо, но најдоцна во рок од 60 дена од денот на уредно доставеното барање.

Доколку барањето не е комплетирано, а корисникот во одредениот рок не достави потребни докази за решавање на правото, општинската заедница ќе донесе соодветно решение.

Член 49

Против првостепеното решение за правото на додаток на деца може да се изјави жалба до Комисијата за жалби при Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата.

Член 50

Против второстепеното решение за правото на додаток на деца може да се заведе управен спор.

Член 51

Во постапката за остварување на додатокот на деца се применуваат одредбите на Законот за општа управна постапка, Статутот на Републичката заедница и оваа одлука.

Член 52

Лицето на кое му се исплаќа додатокот на деца, ложен е на општинската заедница да и ја пријави секоја промена која влијае на користењето на правото на додаток на деца најдоцна во рок од 15 дена од денот на настанатата промена.

IV ВИСИНАТА НА ПРИХОДИТЕ (ЦЕНЗУС) И ИЗНОСИТЕ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА

Член 53

Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството, корисниците на додатокот на деца се распоредуваат во три цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството не го надминува износот од 6.120 динари;

II цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 6.121 до 7.140 динари;

III цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството изнесува од 7.141 до 8.260 динари.

Член 54

Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството (самохран родител со деца), корисниците на додаток на деца, се распоредуваат во три цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупните месечни приходи по член на семејството не го надминува износот од 9.200 динари;

II цензусна група — ако вкупните месечни приходи по член на семејството не го надминува износот од 9.201 до 10.800 динари;

III цензусна група — ако вкупните месечни приходи по член на семејството не го надминува износот од 10.801 до 13.000 динари.

Член 55

Висината на додатокот на деца изнесува:

1. Во I цензусна група:

- за дете од предучилишна возраст и дете во основно училиште 3.100 динари;
- за дете во средно училиште 4.000 динари;
- за дете во виша и висока школа 5.500 динари.

2. Во II цензусна група:

- за дете од предучилишна возраст и дете во основно училиште 2.600 динари;

- за дете во средно училиште 3.500 динари;
- за дете во виша и висока школа 4.500 динари.

3. Во III цензусна група:

- за дете од предучилишна возраст и дете во основно училиште 2.000 динари;
- за дете во средно училиште 2.900 динари;
- за дете во виша и висока школа 3.800 динари.

Член 56

За дете кое наполно и трајно или за подолго од 1 година ќе остане неспособно за работа, висината на додатокот на деца во зависност од цензусната група изнесува:

- за дете до навршени 15 години живот, висината на додатокот изнесува како за дете од предучилишна и основно-училишна возраст;
- за дете од 15 до 18 годишна возраст, како за дете во средно училиште;
- за дете над 18 годишна возраст, како за дете од виша или висока школа.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 57

Оваа одлука влегува во сила од 1 април 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Член 58

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за утврдување на условите, начинот на остварување и висината на додатокот на деца за 1985 година, бр. 03-792/6 од 20 декември 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1 и 2/85).

Бр. 03-77/12

13 февруари 1986 година

Скопје

Претседател,

Владо Бишковски, с. р.

97.

Врз основа на член 30 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81) и член 2 од Одлуката за формирање иницијативен одбор за основање на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Иницијативниот одбор на селницата одржана на 17 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ И БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО СЕ ИЗБИРААТ ВО СЕКОЈА ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА

Член 1

Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата го сочинуваат 82 делегати.

Член 2

Делегатски единици за избирање делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата се: Собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за предучилишно и основно воспитание и

36. Делегатска единица број 36: Сојуз на работничките и народни универзитети и Андрагошко друштво на СР Македонија, кој избира 1 заеднички делегат;

37. Делегатска единица број 37: Сојуз на пензионерите и Сојуз на трудовите инвалиди на Македонија, избира 1-заеднички делегат;

38. Делегатска единица број 38: Сојуз на физичка култура на Македонија, Феријален сојуз на Македонија и Сојуз на извидниците на Македонија, избира 1 заеднички делегат;

39. Делегатска единица број 39: Сојуз на педагошките друштва избира 1 делегат;

40. Делегатска единица број 40: Заедницата на организациите за згрижување, воспитание и образование на децата од предучилишна возраст, избира 1 делегат;

41. Делегатска единица број 41: Републички завод за здравствена заштита, избира 1 делегат;

42. Делегатска единица број 42: Републички завод за унапредување на домаќинството, избира 1 делегат;

43. Делегатска единица број 43: Матица на исељениците на Македонија, избира 1 делегат.

44. Делегатска единица број 44: Сојуз на организациите за социјалистичко воспитување и грижа на децата на Македонија избира 1 делегат;

45. Делегатска единица број 45: Републички одбор на Црвениот крст на Македонија, избира 1 делегат;

46. Делегатска единица број 46: Здружение на дефектолозите избира 1 делегат;

47. Делегатска единица број 47: Републички завод за унапредување на образованието и воспитувањето, избира 1 делегат;

48. Делегатска единица број 48: Културно-просветна заедница, избира 1 делегат.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 18-67/2

17 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Иницијативниот одбор,
Јован Гавазов, с. р.

98.

Врз основа на член 71 и 72 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата и член 45 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование, Иницијативниот одбор за формирање на РСМЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 17 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Одборот за самоуправни контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата го сочинуваат 7 члена.

Член 2

Делегатски единици за избирање на членови во Одборот за самоуправни контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и

основно воспитание и образование и општествена заштита на децата се: општински самоуправни интересни заедници за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата и тоа:

1. Делегатска единица број 1, избира 1 член од подрачјето на Општината „Центар“, а ја сочинуваат општинските заедници на град Скопје (Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Центар и Чаир);

2. Делегатска единица број 2, избира 1 член од подрачјето на општината Куманово, а ја сочинуваат општинските заедници: Куманово, Крива Паланка, Кратово и Пробиштип,

3. Делегатска единица број 3, избира 1 член од подрачјето на општината Струга, а ја сочинуваат општинските заедници Охрид, Струга, Кичево и Брод Македонски;

4. Делегатска единица број 4, избира 1 член од подрачјето на општината Битола, а ја сочинуваат општинските заедници Битола, Прилеп, Ресен, Демир Хисар и Крушево;

5. Делегатска единица број 5, избира 1 член од подрачјето на општината Титов Велес, а ја сочинуваат општинските заедници Титов Велес, Непотино, Кавдарци, Гевгелија и Валандово;

6. Делегатска единица број 6, избира 1 член од подрачјето на општината Струмица, а ја сочинуваат општинските заедници Струмица, Штип, Радовиш, Винаница, Берово, Делчево, Кочани и Свети Николе;

7. Делегатска единица број 7, избира 1 член од подрачјето на општината Тетово, а ја сочинуваат општинските заедници Тетово, Гостивар и Дебар.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 18-67/3

17 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Иницијативниот одбор,
Јован Гавазов, с. р.

99.

Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата во согласност со Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование, на своите одделни седници, одржани на 13 февруари и 25 февруари 1986 година, а врз основа на член 10 и член 52 од Статутот на овие заедници, а согласно општествените определби за рационализација на самоуправниот интересен организирање во општествените дејности, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Се формира Иницијативен одбор за основање на Републичка самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата од 12 члена и тоа: Делегати на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование:

1. Јован Гавазов — претседател,
2. Стојче Дојчиновски — член,
3. Димо Петрески — член,
4. Марија Закоска — член,
5. Благој Ситновски — член,
6. Даница Велкова — член.

Делегати на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата:

7. Владо Бишковски — член,
8. Ксенија Груевска — член,
9. Емине Адеми — зам. претседател,
10. Чедо Горгиев — член,
11. Вера Белковска — член,
12. Панче Стојков — член.

Член 2

Иницијативниот одбор од член 1 на оваа одлука има за задача да ги изврши следните работи:

1. да подготви Нацрт-самоуправна спогодба за здружување во Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата и ја стави на јавна дискусија, да ги сумира резултатите од јавната дискусија и утврди предлог на Самоуправна спогодба што ќе го достави на основачите на заедницата за усвојување;

2. да ги подготви и донесе потребните акти за спроведување на изборите за делегати на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата и членови на одборот за самоуправна контрола на оваа Заедница;

3. да именува Изборна комисија која ќе се грижи за спроведување на изборите за делегати на Собранието и членовите на Одборот за самоуправна контрола на Републичката заедница;

4. да подготви Нацрт на Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, и го стави на јавна дискусија, да ги сумира резултатите од јавната дискусија и го подготви предлогот на Статутот и да го предложи на делегатите на конститутивната седница за донесување.

Член 3

За својата работа и начинот на одлучување Иницијативниот одбор ќе утврди Програма и Деловник, што ќе ги донесе на првата седница.

Член 4

Иницијативниот одбор за својата работа одговара пред Собранијата на заедниците кои ги формираат.

Член 5

За текот и резултатите од извршувањето на задачи од член 1 на оваа одлука се задолжува Иницијативниот одбор да поднесе извештај на Конститутивната седница на Собранието.

Член 6

За учество во работата на Иницијативниот одбор делегатите имаат право на патни и дневни трошоци според одлука на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование.

Член 7

Иницијативниот одбор престанува со работа со денот на конституирањето на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата.

Член 8

Иницијативниот одбор ќе го употребува печатот на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование.

Член 9

Стручно-административните работи за потребите на Иницијативниот одбор ќе вршат Стручната служба на Републичката заедница за општествена заштита на децата и Стручната служба на Републичката самоуправна интересна заедница за насочено образование.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-77/17

21 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Владо Бишковски, с. р

100.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и член 2 точка 2 од Одлуката за формирање Иницијативен одбор за основање на Републичка самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и општествена заштита на децата, бр. 18-73/1, Иницијативниот одбор, на седницата одржана на 17 февруари 1986 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

1. Се распишуваат избори за делегати на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествената заштита на децата.

2. Изборите за делегати на Собранието на Републичката заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата ќе се одржат до 14 април 1986 година во делегациите и делегатските единици утврдени со посебна одлука на Иницијативниот одбор.

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од 20 февруари 1986 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр 18-75/1

17 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Иницијативниот одбор,
Јован Гавазов, с. р.

101.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и член 2 точка 2 од Одлуката за формирање Иницијативен одбор за основање на Републичка самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, бр. 18-73/1, Иницијативниот одбор, на седницата одржана на 17 февруари 1986 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

1. Се распишуваат избори за избор на членови на Одборот за самоуправна контрола на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата.

2. Изборите за членови на Одборот за самоуправни контрола ќе се одржат до 14 април 1986 година.

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од 20 февруари 1986 година.

4. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 18-76/1
17 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Иницијативниот одбор,
Јован Гавазов, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

102.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81), Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, на седницата одржана на 25 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

Член 1

Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност го сочинуваат 71 делегати.

Член 2

I. Изборите на делегати ќе се извршат во делегациите на делегатските единици на сите општини на Републиката на следниот начин:

1. делегациите на основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството и организациите чиј имот се заштитува од градобијност избираат по 1 делегат.

2. делегациите на месните заедници на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средствата на трудот над кои постои право на сопственост (земјоделци) избираат по 1 делегат.

II. Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“ избира 2 делегати, а Заедницата за осигурување имоти и лица „Дунав“ избира 1 делегат.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 08-22/6
25 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
Јован Гавазов, с. р.

103.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

1. Се распишуваат избори за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност.

2. Изборите за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност ќе се одржат до 14 април 1986 година, во делегациите и делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Заедницата, која ќе биде објавена во „Службен весник на СР Македонија“.

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од 25 февруари 1986 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-22/4
25 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Јован Јованов, с. р.

104.

Врз основа на член 44 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81), Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, на седницата одржана на 25 февруари 1986 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

I

За спроведување на изборите за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност, се формира изборна комисија во состав:

а) за претседател: Бранка Копановска,
зам. претседател Кирил Циривири,

б) секретар, Елена Петкановска,
зам. секретар Марија Тодоровиќ,

в) членови:

1. Зоран Михајловски,
заменик Лазо Петковски,

2. Симо Ивановски,
заменик Драги Арсовски,

3. Гоко Косевски,
заменик Вељо Куновски.

II

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-22/5
25 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Јован Јованов, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

105.

Врз основа на член 44 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници, Собранието на Републичката заедница на насоченото образование, во согласност со Иницијативниот одбор за основање на Републичка самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 28 февруари 1986 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

I

За спроведување на изборите за делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници на насоченото образование и Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно образование и општествена заштита на децата, се формира Изборна комисија во состав:

- а. претседател — дипл. прав Љупчо Бундалевски;
- зам. претседател — дипл. прав. Ружа Костовска;
- б. секретар — Богдан Илиев;
- зам. секретар — Антонета Угриновока;
- в. членови:
 1. Вера Вељановска;
 - заменик Јованка Тримчевска;
 2. Грозда Данова;
 - заменик Гуроски Бошко;
 3. Благоја Димовски,
 - заменик Никола Младеновиќ.

II

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-130/1

28 февруари 1986 година
СкопјеПретседател,
дипл. инж. Александар Георгиев, с. р.РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

106.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ И ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

I

Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје и за членови во Одборот за самоуправни контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје.

II

Изборите за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита и за членови во Одборот за самоуправни контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје ќе се одржат до 14 април 1986 година.

III

Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од 16 февруари 1986 година.

IV

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0301-377

16 февруари 1986 година
СкопјеПретседател,
д-р Свето Стојанов, с. р.РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

107.

Врз основа на член 7 став 3 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 33/85), Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје, на заедничка седница на оите собори, одржана на 26 февруари 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

Член 1

Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје го сочинуваат 76 делегати, од кои 33 делегати од корисниците на услуги — работници, 16 делегати од корисниците на услуги — земјоделци и 27 делегати од давателите на услуги на работниците во здравствените организации.

Член 2

Делегатски единици за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје, се собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за здравствена заштита од Републиката, и тоа:

1. Делегатска единица број 1 — Собранието на општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Центар — Скопје кое избира 3 делегати и тоа 1 делегат од редот на корисниците на услуги — работници, 1 делегат од корисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од давателите на услуги на работниците од здравствените организации.
2. Делегатска единица број 2 — Собранието на општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Карпош — Скопје, кое избира 3 делегати и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — работници, 1 делегат од корисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од давателите на услуги на работниците од здравствените организации.
3. Делегатска единица број 3 — Собранието на општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Чаир — Скопје, кое избира 3 делегати и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — работници, 1 делегат од корисниците на услуги — земјоделци и 1 делегат од давателите на услуги на работниците од здравствените организации.
4. Делегатска единица број 4 — Собранието на општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Гази Баба — Скопје, кое из-

работници и 1 делегат од давателите на услуги на работниците од здравствените организации.

31. Делегатска единица број 31 — Собранието на општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Радовиц кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — работници и 1 делегат од давателите на услуги на работниците од здравствените организации.

32. Делегатска единица број 32 — Собранието на општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Свети Николе, кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — работници и 1 делегат од корисниците на услуги — земјоделци.

33. Делегатска единица број 33 — Собранието на општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Струга, кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — работници и 1 делегат од давателите на услуги на работниците од здравствените организации.

34. Делегатска единица број 34 — Собранието на општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Гевгелија, кое избира 2 делегата и тоа: 1 делегат од корисниците на услуги — работници и 1 делегат од давателите на услуги на работниците од здравствените организации.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0301-416/1
26 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
д-р Свето Стојанов, с. р.

108.

Врз основа на член 44 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и член 16 став 1 алинеја 24 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 33/85), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Скопје, на седницата одржана на 26 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, ЧЛЕНОВИ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ И ЗА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

Член 1

Во Изборната комисија за спроведување на изборите за избор на делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница на Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Скопје и во Одборот за самоуправна контрола на Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Скопје се именуваат:

1. Трајче Стипцаров, дипл. правник — раководител на сектор при Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита, за претседател;

— Јован Филески, дипл. правник — раководител на Одделение при Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита, за заменик;

2. Благоја Марковски, дипл. правник — самостоен стручен соработник при Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности, за секретар;

— Павле Златковиќ, дипл. правник — самостоен стручен соработник при Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности, за заменик,

3. Благородна Тодоровска, дипл. правник — самостоен стручен соработник во Републичката самоуправна интересна заедница за странско осигурување на земјоделците, за член;

— Коста Бутров, дипл. правник — советник на секторот на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за заменик;

4. Љупчо Мешков, дипл. правник — советник на секторот на Собранието на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за член;

— Војслав Ристевски, дипл. правник — раководител на одделението во СИЗ за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за заменик;

5. Гоце Милошевски, дипл. правник — стручен соработник во работната заедница на Републичката самоуправна интересна заедница за вработување, за член;

— Гоко Тагази, раководител на одделението во РСИЗ за вработување, за заменик.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0301-338/1
26 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
д-р Свето Стојанов, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА

109.

Врз основа на член 44 од Законот за избор на членови на делегациите и делегати во Собранијата на Општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/1981 и 3/86) и член 18 од Статутот на Републичката СИЗ за патишта, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ (И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ) НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ПАТИШТА — СКОПЈЕ

Член 1

Во Изборната комисија за спроведување на изборите за делегати во Собранието на Републичката СИЗ за патишта — Скопје се именуваат:

1. За претседател — Теов Чедомир — советник на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски,

— за заменик — Стефка Ристоска — судија во Општинскиот суд Скопје I,

2. За секретар Дужоска Злата — советник за нормативни и управни работи во Републичкиот комитет за сообраќај и врски,

— за заменик Босилкова Снежана — стручен соработник во ЗСИЗ за становање на град Скопје.

3. За член Кузмановска Љиљана — раководител на сектор во Републичката СИЗ за патишта,

— за заменик Николовски Зоран — самостоен референт во Републичката СИЗ за патишта.

4. За член Цветковски Љубомир — раководител на сектор во Републичката СИЗ за патишта,

— за заменик Кесикова Костадинка — стручен соработник во работната заедница на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје.

5. За член Белкоска Вера — стручен соработник во СОК — филијала Скопје.

— за заменик Гелевски Милај — стручен соработник во Општинското јавно правобранителство.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 14-2/23-7
25 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Михајло Арсов, с. р.

110.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и член 17 од Статутот на Републичката СИЗ за патишта, го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА — СКОПЈЕ

1. Се распишуваат избори за делегати на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за патишта — Скопје.

2. Изборите за делегати на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за патишта Скопје да се извршат до 14. IV. 1986 година.

3. За Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за патишта Скопје делегати избираат:

— општинските интересни заедници за патишта по 1 (еден) делегат;

— Работната организација за одржување и заштита на патиштата „Македонија пат“ — Скопје, 5 (пет) делегати;

— Деловната заедница на патниот сообраќај „Македонија сообраќај“ — Скопје, 3 (три) делегати;

— Автомото сојузот на Македонија, 1 (еден) делегат;

— Сојузот на здруженијата на возачите и автомобилчарите на Македонија, 1 (еден) делегат;

— Југословенската народна армија, 1 (еден) делегат;

— Републичкиот одбор на месните заедници на Македонија, 1 (еден) делегат;

— Стопанската комора на Македонија, 4 (четири) делегати;

— Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот, 1 (еден) делегат;

— Сојузот на друштвата за патишта на Македонија, 1 (еден) делегат;

— Републичката СИЗ за железнички сообраќај, 1 (еден) делегат;

— Републичката СИЗ за ПТТ сообраќај, 1 (еден) делегат;

— Републичката СИЗ за енергетика, 1 (еден) делегат;

— Републичката СИЗ за водостопанство, 1 (еден) делегат.

4. Ова решение да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр 14-2/1
25 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Михајло Арсов, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

111.

Врз основа на член 34 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје и член 28 став 1 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

1. Се распишуваат избори за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје.

2. Изборите за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје ќе се одржат до 14 април 1986 година.

3. Прописаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течат од денот на донесувањето на ова решение.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-26/1
28 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Мира Величкова, с. р.

112.

Врз основа на член 96 а во врска со член 34 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје и член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СР Македонија“, бр. 41/81) и член 29 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

1. Се распишуваат избори за членови во Одборот за самоуправни работничка контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје.

2. Изборите за членови во Одборот за самоуправни работничка контрола ќе се одржат до 14 април 1986 година, во делегатските единици утврдени со посебна одлука на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје.

3. Роковите за изборните дејствија почнуваат да течат од денот на донесувањето на ова решение.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-27/1
28 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Мира Величкова, с. р.

113.

Врз основа на член 96 од Статутот на Републичката СИЗ за социјална заштита — Скопје и член 30 од Законот за избор на членовите на делегатите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и член 29 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, Собранието на Републичката СИЗ за социјална заштита — Скопје, на седницата одржана на 28 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛЕГАТСКИ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

Член 1

Во Одборот за самоуправни работничка контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје се делегираат 7 делегати.

Член 2

Делегатски единици за избор на членови во Одборот за самоуправни работничка контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје се Собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита и делегатите на општествените организации, здруженијата на граѓаните и организациите на здружен труд што вршат дејност од општ интерес и на ниво на Републиката.

1. Делегатската единица бр. 1 ја сочинуваат: Собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита за подрачјата на општините во град Скопје и тоа: Центар, Карпош, Гази Баба, Чаир и Кисела Вода, како и делегатите на:
 - Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности — Скопје;
 - Црвениот крст на Македонија;
 - Републичкото здружение на социјалните работници на СР Македонија;
 - Сојузот на друштвата за помош на ментално ретардирани лица во СР Македонија;
 - Сојузот на дефектолошките друштва во СР Македонија;
 - Сојузот на глувите и наглувите во Македонија;
 - Сојузот на цивилните инвалиди од војната на Македонија;
 - Сојузот на слешите на СР Македонија;
 - Сојузот на лекарите на Македонија;
 - Републичкото здружение на дистрофичарите на СР Македонија;
 - Сојузот за борба против алкохолизмот, наркоманијата и никотинизмот на СР Македонија;
 - Здружението на клубовите на лекувани алкохоличари на СР Македонија;
 - Друштвото на генетичари и оплеменувачи на СР Македонија;
 - Сојузот на педагошките друштва на СР Македонија.

Оваа делегатска единица избира еден делегат од редот на давателите на услуги.

2. Делегатската единица бр. 2 ја сочинуваат Собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Куманово, Кр. Паланка, Кратово и Св. Николе.

Во оваа делегатска единица се избира еден делегат од редот на давателите на услуги.

3. Делегатската единица бр. 3 ја сочинуваат Собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Кичево, Охрид, Струга и Македонски Брод.

Во оваа делегатска единица се избира еден делегат од редот на корисниците на услуги.

4. Делегатската единица бр. 4 ја сочинуваат Собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Битола, Прилеп, Демир Хисар, Ресен и Крушево.

Во оваа делегатска единица се избира еден делегат од редот на корисниците на услуги.

5. Делегатската единица бр. 5 ја сочинуваат Собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Дебар, Тетово и Гостивар.

Во оваа делегатска единица се избира еден делегат од редот на корисниците на услуги.

6. Делегатската единица бр. 6 ја сочинуваат Собранијата на општинските самоуправни интересни заедници од: Титов Велес, Непотино, Кавадарци, Гевгелија и Валанцово.

Во оваа делегатска единица се избира еден делегат од редот на корисниците на услуги.

7. Делегатската единица бр. 7 ја сочинуваат Собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Струмица, Штип, Кочани, Винаца, Делчево, Берово, Пробиштип и Радовиш.

Во оваа делегатска единица се избира еден делегат од редот на давателите на услуги.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-30/1
28 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Мира Величкова, с. р

114.

Врз основа на член 44 од Законот за избор на членови на делегациите и делегати во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и член 35 и 96 од Статутот на РСИЗ за социјална заштита — Скопје, на седницата одржана на 28 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО И ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

Член 1

Во изборната комисија за спроведување избори за делегати во Собранието и членови во Одборот за самоуправни работничка контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје со мандат од 4 години се именуваат:

1. за претседател, Трајче Стипцаров, дипл. правник — раководител на сектор при Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита,

— за заменик Јован Филевски, дипл. правник раководител на одделение при Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита.

2. за секретар, Благоја Марковски, дипл. правник — самостоен стручен соработник при Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности,

— за заменик, Павле Златковиќ, дипл. правник — самостоен стручен соработник при Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности,

3. за член, Благородна Тодоровска, дипл. правник, сам. стручен соработник во Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците,

— за заменик, Коста Бутров, дипл. правник советник на секторот на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

4. за член, Љупчо Мешков, дипл. правник советник на секретарот на Собранието на СИЗ за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,

— за заменик, Војслав Ристевски, дипл. правник — раководител на одделението во СИЗ за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

5. за член, Гоце Милошевски, дипл. правник — стручен соработник во работната заедница на Републичката самоуправни интересна заедница за вработување,

6. за заменик Ѓоко Тагази, раководител на одделението во РСИЗ за вработување.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-28/1
28 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Мира Величкова, с. р.

115.

Врз основа на член 33 од Статутот на РСИЗ за социјална заштита — Скопје, член 12 од Самоуправната спогодба за здружување во РСИЗ за социјална заштита — Скопје и член 30 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81), Собранието на РСИЗ за социјална заштита — Скопје, на седницата одржана на 28 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ, БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

I

Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје го сочинуваат вкупно 75 делегати, од кои 38 делегати од редот на корисниците на услуги и 37 делегати од редот на давателите на услуги.

II

За избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје се утврдуваат 39 делегации и 4 делегатски единици и тоа:

1. За делегати од редот на корисниците на услуги:

— 34 собранија на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита избираат и делегираат по еден делегат;

— делегацијата на Сојузот на цивилните инвалиди од војната избира и делегира еден делегат;

— Сојузот на друштвата за помош на ментално ретардирани лица во СР Македонија избира и делегира еден делегат;

— Републичкото здружение на дистрофичарите на Македонија избира и делегира еден делегат;

— делегатската единица составена од делегациите на:

а) Сојузот на глуви и наглуви на СР Македонија и

б) Сојузот на слепи на СР Македонија избираат и делегираат еден заеднички делегат.

2. За делегати од редот на давателите на услуги: — собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Неготино, Кочани, Дебар, Ресен, Кавадарци, Гевгелија, Берово, Пробиштип, Тетово, Гостивар, Кичево и Титов Велес избираат и делегираат по еден делегат;

— собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Струмица, Куманово, Битола, Прилеп, Охрид и Штип, избираат и делегираат по два делегата;

— собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од подрачјето на град Скопје избираат и делегираат делегати и тоа: Центар (1), Карпош (1), Гази Баба (2), Кисела Вода (2) и Чаир (2) делегата;

— Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности — Скопје избира и делегира еден делегат;

— Црвениот крст на Македонија избира и делегира еден делегат;

— следните три делегатски единици избираат и делегираат секоја по еден заеднички делегат:

1. а) Републичкото здружение на социјалните работници на СР Македонија и

б) Сојузот на дефектолошките друштва на СР Македонија;

2. а) Сојузот на педагошките друштва на СР Македонија;

б) Сојузот на лекарите на Македонија;

3. а) Друштвото на генетичари и оплеменувачи на СРМ;

б) Сојузот за борбата против алкохолизмот, наркоманијата и никотињизмот на СР Македонија; и

в) Здружението на клубови на лекувани алкохичари на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-29/1
28 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Мира Величкова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

116.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 19 од Статутот на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, Собранието на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, на седницата одржана на 26 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување на подрачјето на град Скопје за 1986 година се утврдува на 0,35%, а за организациите на здружен труд од основното и средното насочено образование и од социјалната заштита во висина од 0,175% и организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културни блага и од областа на сценско-музичките дејности, во висина од 0,245%.

Член 2

Придонесот за вработување го уплатуваат работниците и работодавците — членови на СИЗ за вработување на град Скопје.

Член 3

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за вработување е:

— за работниците во основната организација и за работниците вработени кај работодавците, личниот доход од работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход — бруто личен доход и

— за работодавецот — основницата според која плаќа данок од личен доход.

За работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ придонесот за вработување се утврдува на 15% од вкупниот износ на данокот.

Работниците на привремена работа во странство уплатуваат придонес за вработување, според основницата што ја утврдува Републичката заедница за вработување.

Член 4

За начинот на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за вработување се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Облогот за наплатата на придонесот за вработување за работодавците го врши надлежниот орган за приходи на Собранието на општините.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Член 6

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 02-6328/11-2

26 декември 1985 година
Скопје

Претседател,
Дане Мојсовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ

117.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО И ВО ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН.

1. Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието и во Одборот за самоуправна контрола на Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита — северозападен регион.

2. Изборите за делегати во Собранието и Одборот за самоуправна контрола на Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита — северозападен регион ќе се одржат:

— на 14. 04. 1986 година во собранијата на самоуправните интересни заедници за здравствена заштита на општините: Гостивар, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Тетово, Гази Баба — Скопје, Карпош — Скопје, Кисела Вода — Скопје, Центар — Скопје, и Чаир — Скопје;

— на 21. 04. 1986 година во Собранието на СИЗ за здравствена заштита на град Скопје.

Сите рокови на изборните дејствија ќе течат од 23. 02. 1986 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1425

23 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
д-р Бранко Стојменовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — МАКЕДОНСКИ БРОД

118.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 6 став 3 од Самоуправната спогодба за здружување на средства во Републичката СИЗ на физичката култура и член 69 од Статутот на Општинската СИЗ на физичката култура — Македонски Брод, Собранието на Заедницата на физичката култура на седницата одржана на 26 ноември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на стапките на придонесите што ги уплатуваат работните луѓе од доходот на ОЗТ од стопанството, од личен доход од работен однос од општествените дејности, од личен доход од земјоделска дејност и од личен доход од вршење на стопанска дејност заради обезбедување на средства на Општинската СИЗ на физичката култура и за здружување на средства во Републичката СИЗ на физичката култура.

Член 2

Стапките на придонесите на Општинската СИЗ на физичката култура за 1986 година се утврдуваат во висина од:

- 0,25% придонес од доходот на ОЗТ од стопанство;
- 0,30% придонес од личен доход од работен однос од општествени дејности;
- 0,50% придонес од личен доход од земјоделска дејност и
- 0,50% придонес од личен доход од вршење на стопанска и професионална дејност.

Член 3

По исклучок од членот 2 точка 2 од ова одлука, организациите на здружен труд од основното образование, средното насочено образование, социјалната заштита и општествената заштита на децата, придонесот од личен доход од работен однос ќе го пресметуваат и уплатуваат по стапка од 0,15%.

Член 4

Во однос на обврзниците, основницата, пресметувањето и уплатувањето на придонесот за физичка култура ќе се применуваат одредбите од член 1 од Законот за изменување на Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78) и член 36, 38 и 39 од Законот за физичката култура и СИЗ на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74).

Член 5

Вкупниот износ на средствата што Општинската СИЗ на физичката култура ги здружува во Републичката СИЗ на физичката култура и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебна Самоуправна спогодба.

Член 6

Пресметувањето и уплатувањето на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 01-15

29 декември 1985 година

Македонски Брод

Претседател,

Димче Гуроски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ОХРИД

119.

Врз основа на член 106 од Законот за здравствената заштита член 162 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Охрид, Собранието на ОСИ333 — Охрид на седницата одржана на 24 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделските осигуреници при Општинската заедница за здравствена заштита — Охрид за 1986 година.

II

Земјоделските осигуреници ќе ги плаќаат следните придонеси за здравствено осигурување во 1986 година:

- за задолжителни видови здравствена заштита: — 3% од катастарскиот приход и 150,00 динари, за секој осигурен член на домаќинството.
- за правата на здравствената заштита над задолжителните видови на здравствено осигурување: — 3% од катастарскиот приход и 50,00 динари, за секој осигурен член на домаќинството.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 05-4345

24 декември 1985 година

Охрид

Претседател,

Љупчо Спироски, с. р.

120.

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 162 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Охрид, Собранието на општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, на седницата одржана на 24 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1986 година се определува во висина од 8% од личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 4% и

— стапката на придонесот за правата на здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 4%

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и професионални болести се определува и тоа:

— за ООЗТ кои се обврзани на данок на доход во висина од 0,40% од остварениот доход од стопанството;

— за ООЗТ и други работни заедници кои не се обврзани на данок на доход во висина од 0,50% од чистите нето лични доходи и други лични примања.

Член 2

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со законот, со статутот на Заедницата и другите општи акти на Заедницата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 03-4344

24 декември 1985 година

Охрид

Претседател,

Љупчо Спироски, с. р.

121.

Врз основа на член 108 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 162 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Охрид, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Охрид, на седницата одржана на 24 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Посебниот придонес на здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство што живеат на подрачјето на оваа Заедница, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, ќе плаќаат самите осигуреници — работници вработени кај странскиот работодавец во постојан месечен износ за секој осигуреник — член на семејството при Заедницата, во месечен износ од 1.300 динари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се применува од 1. I. 1986 година.

Член 3

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 05-4791/84 од 26 декември 1984 година.

Бр. 04-4350

24 декември 1985 година

Охрид

Претседател,

Љупчо Спироски, с. р.

122.

Врз основа на член 162 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравство на заштита — Охрид, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Охрид, на седницата одржана на 24 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата на здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението не е утврдена основица за придонес.

Член 2

Основицата за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

— за неквалификувани работници	20.000 динари;
— за полуквалификувани работници	23.000 динари;
— за квалификувани работници (струч. оспособ.)	30.000 динари;
— за високо квалификувани работници	45.000 динари

Член 3

За вработените лица кај приватните работодавци основицата се утврдува според школската подготовка и тоа:

— со средна школска подготовка	30.000 динари;
— со виша школска подготовка	37.000 динари;
— со висока школска подготовка	45.000 динари

За приватници со работен стаж од 1 година основиците се намалуваат за 30%.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 05-4348

24 декември 1985 година

Охрид

Претседател,

Љупчо Спирски, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

123.

Врз основа на член 64, а во врска со член 36 од Статутот на Републичкиот фонд за заеднички резерви, Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви, на седницата одржана на 22 мај 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Член 1

Во Статутот на Републичкиот фонд за заеднички резерви (во натамошниот текст: Статутот, „Службен весник на СРМ“ бр. 25/78 од 21 февруари 1979 година) во член 4 наместо зборот „името“ треба да стои „називот“.

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:

„Фондот може да презема обврски само до висината на расположливите средства“.

Член 3

Во член 8 став 1 по точка 1 се додава нова точка 1а која гласи:

„1а од средствата што работниците во работните организации без основни организации ги здружуваат во фондот“.

Во истиот член став 5 се брише.

Член 4

По член 8 се додаваат 4 нови члена кои гласат:

„Член 8а

Основица за пресметување на средствата на резервите што се здружуваат во Фондот ја сочинуваат изворите на средствата на резервите на основните организации на здружен труд, односно работни организации без основни организации (во натамошниот текст: организации на здружен труд), според состојбите искажани во завршната сметка за годината за која се врши здружувањето на средствата за резервите“.

„Член 8б

Висината на стапката за здружување на средствата на резервите во Фондот ја утврдува Собранието на Фондот пред почетокот на годината во која се врши здружувањето на средствата на резервите.

Висината на стапката од претходниот став не може да биде повисока од 20% од основицата во член 8а“.

„Член 8в

Средствата на резерви здружени во Фондот се враќаат на организации на здружен труд во рок кој не може да биде подолг од 3 години.

Рокот од претходниот став почнува да тече по истекот на 1 година од денот на уплатата.

Доколку работниците во основните организации на здружен труд го остваруваат вкупниот приход преку жиро сметка на работната организација во чиј состав се, враќањето на средствата од став 1 на овој член ќе се врши преку работната организација“.

„Член 8г

Фондот плаќа камата на здружените средства од денот на уплатата во висина од 1% годишно“.

Член 5

Член 9 се брише, а досегашниот член 10 станува член 9.

Член 6

Во глава III користење на средства на Фондот, пред член 11 се додаваат 2 нови члена кои гласат:

„Член 9а

Здружените средства во Фондот се користат само за:

— исплата на со закон загарантирани лични доходи, односно за исплата на личните доходи до висината определена во закон во основните организации, односно работни организации, што имаат ненамирени, а пристигнати обврски спрема доверителите.

— за покривање на издатоците за преквалификација и вработување на работниците во случај кога во основната организација престане потребата за работа на одреден број работници“.

„Член 9б

Средствата на резервите здружени во Фондот за намените од претходниот член можат да се дадат на користење на основна организација на здружен труд која се наоѓа во состав на работната организација, доколку другите основни организации од иста работна организација, со кои има склучено самоуправна спогодба за здружување на трудот и сред-

ствата или за други форми на меѓусебно поврзување и потрајно работење презема соодветни мерки
Одредбите од претходниот став се применуваат и на работните организации во состав на сложената организација на здружен труд“.

Член 7

Член 11 се менува и гласи:

„Средствата на Фондот се користат според годишниот финансиски план на Фондот.

Финансискиот план особено содржи: вкупниот износ на средствата по извори, динамиката на приливот на средствата и распоредот на средствата за поодделни намени“.

Член 8

Во членот 12 став 1 и 4, наместо зборовите „Извршниот одбор на Фондот“ треба да стои: „Извршниот одбор на Собранието на Фондот“.

Во став 1 на истиот член зборовите: „за користење на средствата“ се бришат, а наместо зборовите „основните организации“ да стои: „организациите на здружен труд“.

Член 9

Член 13 се брише.

Член 10

Член 14 се менува и гласи:

„Член 14

Средствата на резервите здружени во Фондот по правило се даваат во вид на кредит.

Кредитот од претходниот став даден за исплата на со закон загарантираниот личен доход се враќа во рок кој не може да биде подолг од 1 година.

Кредитот даден за исплата на личните доходи до висината определена со закон во организациите на здружен труд што имаат ненаплатени, а пристигнати обврски спрема доверителите, се враќа во рок кој не може да биде подолг од шест месеци.

Кредитот даден за преквалификација и вработување на работниците за случаите од член 9а од овој статут, се враќа во рок не подолг од 3 години“.

Член 11

По член 14 се додаваат три нови члена, 14а, 14б и 14в кои гласат:

„Член 14а

Каматната стапка на кредитите дадени од Фондот ја утврдува Собранието на Фондот и не може да биде поголема од два процентни поени од каматната стапка што Фондот ја плаќа на здружените средства“.

„Член 14б

Во одредени случаи здружените средства во Фондот можат да се користат и без обврска за враќање. Собранието на Фондот, со самоуправен општ акт ги определува случаите и условите за неповратно давање на средствата злоупотребени во Фондот.

Самоуправниот општ акт од претходниот став во фаза на нацрт се доставува на јавна дискусија преку општинските фондови до основните организации на здружен труд до општествено-политичките заедници и организациите во Републиката.

Предлогот на самоуправниот општ акт од претходниот став го утврдува Извршниот одбор и го доставува до Собранието на Фондот на донесување“.

„Член 14в

Ненаплатените побарувања на Фондот се отпишуваат на товар на средствата на Фондот во случај на принудно порамнување, фалирање или редовна ликвидација на корисникот на средствата од Фондот.

За износот на отпишаните средства од претходниот став, како и за средствата дадени согласно член 14б, се намалуваат обврските на фондовите за враќање на средствата на здружувачите сразмерно на здружените средства“.

Член 12

Членовите 15, 16, 17, 19 и 20 се бришат.

Член 13

Член 18 се менува и гласи:

„Член 18

Средствата што Фондот ќе ги оствари со користење на здружените средства, а по покривање на издатоците на работењето, се здружени средства на организациите на здружен труд, сразмерно на здружените средства“.

Член 14

Во член 21, став 2 се менува и гласи:

„По исклучок од претходниот став, доколку општинскиот фонд за заеднички резерви на чија територија е седиштето на организацијата, нема расположлив лимит и средства за намените утврдени во член 9а и член 66б од овој статут, средствата од Републичкиот фонд, можат да се дадат директно на организацијата на здружен труд со претходно обезбедена гаранција од деловна банка“.

Член 15

Член 22 се менува и гласи:

„За користењето на средствата по поодделни намени, организациите на здружен труд се должни да ја поднесат заедно со барањето и неопходната документација“.

Член 16

По член 22 се додава нов член 22а кој гласи:

„Член 22а

ОЗТ можат да бараат повлекување на здружените средства во Фондот до износот на средствата што се здружени, доколку случаите од член 9а алинеја 2 не можат да се покријат од сопствени средства на резерви ниту од заедничките фондови за резерви на ниво на работна, односно сложена организација на здружен труд. Повлекувањето на здружените средства до висината на претходниот став може да се бара и за покривање на загубите од работењето на основните организации на здружен труд, како и за покривање на штета во случај на елементарни непогоди.

Ако на сметка на Фондот нема слободни средства повлекувањето на средствата на резерви во смисла на претходниот став ќе се изврши од првиот прилив на средства на сметката на Фондот“.

Член 17

Член 23 се менува и гласи:

„Член 23

За остварување на целите и задачите на Фондот средствата на Фондот може да се здружуваат со средствата на општинските фондови.

За здружување на средствата од претходниот став одлучува Собранието на Фондот“.

Член 18

Во членот 25 зборот „основните“ се брише.

Член 19

Членот 27 се менува и гласи:

„Член 27

Собранието на Фондот има 68 делегати. Изборите за делегати во Собранието ги распишува Собранието на Фондот.

Собранието на Фондот го сочинуваат делегатите што ги избираат собранијата на фондовите за заеднички резерви на општините.

Бројот на делегатите во Собранието што ги избираат собранијата на фондовите во општината го утврдува Собранието на Фондот со одлука“.

Член 20

Член 28 се менува и гласи:

„Член 28

Изборите за делегати во Собранието на Фондот се спроведуваат пред истекот на мандатот на делегатите на Фондот за кое се избрани“.

Член 21

Во член 30 на крајот од ставот се брише зборот „Законот“, а наместо него се додаваат зборовите: „во Деловникот за работа на Собранието“.

Член 22

Во членот 34 став 2 се менува и гласи:
„Начинот на одлучувањето на седниците на Собранието ќе биде регулиран со Деловникот за работа на Собранието“.

Член 23

Членот 36 се менува и гласи:

„Член 36

Собранието на Фондот ги врши следните работи:

1. го донесува и именува Статутот на Фондот и другите самоуправни општи акти;
2. донесува финансиски план и завршна сметка на Фондот;
3. ја донесува програмата за работа на Фондот и го усвојува годишниот извештај за работа;
4. избира претседател и потпретседател на Собранието на Фондот;
5. избира членови на Извршниот одбор;
6. формира постојани и повремени тела на Собранието (одбори, комисии);
7. донесува Деловник за својата работа;
8. ја утврдува висината на стапката за здружување на средствата на резервите;
9. ја утврдува каматната стапка на кредитите дадени од Фондот;
10. донесува одлука за повлекување на здружените средства;
11. донесува самоуправен општ акт за случаите и условите за неповратно давање на средствата здружени во Фондот и
12. врши и други работи во согласност со Законот и Статутот“.

Член 24

Во член 38 став 2 наместо зборовите „му трае“ да стои „им трае“.

Член 25

Во член 39, зборовите „на Фондот“ се бришат.

Член 26

Член 44 се брише.
Во член 45, ред трети, зборовите „на Фондот“ се бришат.

Член 27

Член 46 се менува и гласи:

„Член 46

Извршниот одбор на Собранието на Фондот особено врши:

1. го утврдува предлог-статутот на Фондот;
2. го утврдува предлог-финансискиот план и предлогот на завршната сметка на Фондот;
3. го утврдува текстот на Предлог-програмата и Извештајот за работа на Фондот;
4. донесува Деловник за својата работа;
5. ги утврдува предлозите на самоуправните општи и конкретни акти што ги донесува Собранието на Фондот и
6. врши и други работи врз основа на закон и овој статут“.

Член 28

Членовите 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57 се бришат.

Член 29

Членот 58 се менува и гласи:
„Стручните работи на Фондот ги врши Стопанската комора на Македонија, а финансиските работи ќе ги врши банка која со одлука ќе ја овласти Собранието на Фондот.“

Видот како и начинот и условите под кои ќе се вршат работите од претходниот став ќе се регулираат со посебни договори“.

Член 30

Во член 59 ред втори зборот „како и секретарот“ да се бришат.

Член 31

Во член 60 зборовите: „како и извршители на работите и работните задачи“, се бришат.

Член 32

Во член 63 став 1 наместо зборовите „Извршниот одбор“ треба да стои „Собранието“.

Член 33

Член 65 се менува и гласи:

„Постапка за измена и дополнување на Статутот и другите самоуправни општи акти може да покрене:

- Собранието на Фондот;
- Извршниот одбор на Собранието;
- најмалку 1/3 од делегатите на Собранието или Извршниот одбор и
- Стопанската комора на Македонија“.

Член 34

Во главата X Преодни и завршни одредби, а пред член 67 се додаваат два нови члена: 66а и 66б кои гласат:

„Член 66а

Средствата здружени во Фондот, во периодот од 1-ви јануари 1979 година до 31 декември 1984 година ќе се вратат на организациите на здружен труд — здружувачи, сразмерно на вкупниот износ на здружените средства во овој период, во рок кој не може да биде подолг од 5 години почнувајќи од 1-ви јануари 1986 година со камата од 1% годишно за износот на вратените средства.

Одредбата на член 14в од овој статут се однесува и на средствата од претходниот став.

Средствата од став 1 на овој член се пренесуваат на средствата на резерви на организацијата на здружен труд, спрема рокот што ќе го утврди Собранието на Фондот“.

„Член 66б

По исклучок на одредбата на член 9а од овој статут, здружените средства на Фондот можат во текот на 1985 и 1986 година да се користат и за покривање на загубите и тоа во 1985 година најмногу до 50% од средствата користени за покривање на загубите во 1984 година, а во 1986 година најмногу до 20% од користените средства за покривање на загубите во 1984 година“.

Член 35

Член 68 се брише.

Член 36

Во член 69 наместо зборот „задолжително“ да стои зборот: „автентично“.

Член 37

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 30179

22 јуни 1985 година
Скопје

Претседател,
Насте Настески, с. р.

124.

Врз основа на член 37 од Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“ бр. 41/78) и член 36 од Статутот на Републичкиот фонд за заеднички резерви, Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви, на седницата одржана на 17 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 1

Стапката за здружување на средствата на резервите на основните организации на здружен труд во Републичкиот фонд за заеднички резерви изнесува 20% од основницата утврдена со член 6 од Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“ бр. 41/78).

Член 2

Обврските на основните организации на здружен труд за здружување на дел од средствата на резервите, според одредбите од претходниот член од оваа одлука се однесува и на Завршната сметка за 1985 година.

Член 3

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се уплатуваат на жиро сметката 40100-651-16 — Републички фонд за заеднички резерви — Скопје.

Член 4

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви за висината на стапката за здружување на средствата на резервите на работните организации, број 8/1 од 25. II. 1985 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 21-534
17 февруари 1986 година
Скопје

Претседател,
Насте Настески, с. р

Обласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се води спор за сопственост врз недвижен имот по тужбата на тужителот Цафер Реџеп Раговиќ од Скопје, ул. „Петар Георгиев“ бр. 69, против тужениот Бајрамов Исмаил Абдул, со непозната адреса во Република Турција

Заради заштита на интересите на тужениот, во смисла на член 84 од ЗПП, судот му назначува

привремен застапник, и тоа адвокат Никола Трајанов од Скопје, кој ќе ги штити интересите на тужениот сè додека тој или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, V. П. бр. 1059/84 (34)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за исполнување на договор за купопродажба на куќа по тужбата на тужителот Стојановски Игно од Скопје, ул. „ЈНА“ бр. 56, против тужените Митиќ Радивоје и Митиќ Урош од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужените Митиќ Радивоје и Митиќ Урош, двајцата од Скопје, да се јават во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достават овојата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужените не се јават во рок од 30 дена во судот, на истите ќе им биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува нивните интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VI П бр. 501/86. (35)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

Пред овој суд е заведен спор за исплата на долг во износ од 387.616 динари по тужбата на Мустафоски Мустафа од Дебар против тужениот Ајро Салоски од Дебар, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави лично во судот или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му одреди законски застапник којшто ќе ги штити неговите интереси во смисла на член 84 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр. 24/86 (32)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на смрт по предлог на предлагачот Гаоски Атанас од Прилеп, против противникот Милан Парговски од с. Полчиште Прилепско, кој умрел во 1930 година во Прилеп.

Се повикува лицето Парговски Трајко Милан од с. Полчиште, Прилепско, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ или за истиот да се јават во судот лица кои ќе кажат за неговиот живот, или лице кое лично го познавало за да даде поподробни податоци за часот, денот, месецот и годината на смртта на Милан Парговски.

Во спротивно, по истекот на определениот рок, судот ќе донесе решение со кое ќе се утврди денот, месецот и годината на смртта на лицето Милан Парговски од с. Полчиште.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 802/85 (30)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за исплата на долг по тужбата на тужителот Реџепи Шукри од с. Каменане против тужениот Реџепи Алираами од с. Каменане, сега на привремена работа во Швајцарија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Реџепи Алираами од с. Каменане да се јави во судот, да достави адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, судот на тужениот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1309/85 (29)

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен предмет за одговорност по тужбата на Јосифовска Дожка од Тетово, ул. „Борис Кидрич“ бр. 10, против тужената Глигуровска Фотка од НР Бугарија, која сега е со непозната адреса. Вредност на спорот 3.000 динари.

Се повикува тужената Глигуровска Фотка од НР Бугарија да се јави пред овој суд да ја достави нејзината точна адреса или да постави полномошник кој ќе ја застапува по овој предмет. Во спротивно, доколку не се јави во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, судот ќе побара поставување на привремен старател од Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе ги застапува нејзините интереси по овој предмет.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр 225/86
(31)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за законско издржување по тужбата на тужителката Мислими Хане и др. од Тетово, против тужениот Мислими Ислам од Тетово, сега со непозната адреса на живеење во странство.

Бидејќи тужениот Мислими Ислам е со непозната адреса, се повикува истиот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот да достави точна адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно судот, преку Центарот за социјални работи, ќе му постави привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1515/85.
(33)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е во тек постапка за неосновано збогатување по тужбата на тужителот Спасовски Петар од Скопје против тужените Тодоровски Слободан, Спасовски Никола, Спасовски Горѓи, Спасовска Кита и Спасовски Трпе кој живее и работи во СР Германија со непознато место и адреса на живеење. Вредност на спорот 271.934 динари.

Се повикува тужениот Спасовски Трпе да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или истиот да си постави полномошник кој ќе ги застапува и штити неговите права и интереси или, пак, во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена и не си постави полномошник ќе му биде одреден привремен старател преку Центарот за социјални работи на град Скопје.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XV П. бр. 838/83.

СОДРЖИНА

	Страна
64. Одлука за помилување на осудени лица	97
65. Уредба за изменување на Уредбата за утврдување на висината, начинот и условите за остварување и исплатување на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на лицата во резервен состав повикани на служба во територијалната одбрана	97
66. Одлука за привремено користење на девизи за потребите на Републиката и на општините во првото примесечење на 1986 година	98

67. Одлука за висината на дневниците за службени патувања на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува и разрешува од должност Извршниот совет на Собранието на СР Македонија	98
68. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за одвоен живот од семејството	98

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

85. Одлука за усогласување на пензиите и паричните надоместоци со дел од остварениот пораст на номиналните лични доходи во 1985 година	99
86. Одлука за конечно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1985 година	99
87. Одлука за конечно утврдување на најнискиот износ на пензиите во 1986 година	100
88. Одлука за конечно утврдување на граничниот износ на најниското пензиско примање во 1986 година	100
89. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со предвидениот пораст на номиналните лични доходи во Републиката во 1986 година	100
90. Одлука за висината на паричниот надоместок за помош и нега во 1986 година	101
91. Решение за распишување избори за избор на делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и во Одборот за самоуправни контрола на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија	102
92. Одлука за определување на бројот, составот на делегатите што ги делегираат собранијата на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување и делегатските единици за избор на делегати во Собранието и во Одборот за самоуправни контрола на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија	102
93. Одлука за именување претседател, секретар и членови (и нивни заменици) на Изборната комисија за спроведување на изборите за избор на делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и во Одборот за самоуправни контрола на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија	103
94. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба	104
95. Одлука за аконтативно определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на децата со пречки во психофизичкиот и физичкиот развој и инвалидите на трудот за 1986 година	104
96. Одлука за утврдување на условите, начинот на остварувањето и висината на додатокот на деца	105

97. Одлука за определување на бројот на делегатите во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата и за утврдување на делегатските единици и бројот на делегатите што се избираат во секоја делегатска единица — — — — — 109
98. Одлука за определување бројот на членовите и утврдување на делегатските единици за избор на членови на Одборот за самоуправни контрола на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — — — — — 112
99. Одлука за формирање на Индивидуален одбор за основање на Републичка самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — — — — — 112
100. Решение за распишување избори за делегати на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — — — — — 113
101. Решение за распишување избори за избор на членови во Одборот за самоуправни контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — — — — — 113
102. Одлука за определување на бројот на делегатите и утврдување на делегатските единици за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност — — — — — 114
103. Решение за распишување на избори за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност — — — — — 114
104. Решение за формирање Изборна комисија за спроведување на изборите за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност — — — — — 114
105. Решение за формирање Изборна комисија за спроведување на изборите за делегати во Собранието на самоуправни интересни заедници на насоченото образование и Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно образование и општествена заштита на децата — — — — — 115
106. Решение за распишување избори за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје и за избор на членови во Одборот за самоуправни контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје — — — — — 115
107. Одлука за определување бројот на делегатите и утврдување на делегатските единици за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје — — — — — 115
108. Одлука за именување претседател, секретар, членови и нивни заменици на Изборната комисија за спроведување на изборите за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје и за членови во Одборот за самоуправни контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје — — — — — 117
109. Одлука за именување претседател, секретар и членови (и нивни заменици) на Изборната комисија за спроведување на изборите за делегати во Собранието на Републичката СИЗ за патишта — Скопје — — — — — 117
110. Решение за распишување на изборите за делегати за Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за патишта — Скопје — — — — — 118
111. Решение за распишување избори за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје — — — — — 118
112. Решение за распишување избори за членови во Одборот за самоуправни работничка контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје — — — — — 118
113. Одлука за утврдување делегатски единици за избор на членови во Одборот на самоуправни работничка контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје — — — — — 119
114. Одлука за именување претседател, секретар и членови и заменици на Изборната комисија за спроведување изборите за делегати во Собранието и членови во Одборот за самоуправни работничка контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје — — — — — 119
115. Одлука за определување бројот и составот на делегатите, бројот на делегациите и делегатските единици за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје — — — — — 120
116. Одлука за утврдување на придонесот за вработување на подрачјето на град Скопје за 1986 година — — — — — 120
117. Решение за распишување и одржување на изборите за делегати во Собранието и во Одборот за самоуправни контрола на Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита — северозападен регион — — — — — 121
- МАКЕДОНСКИ БРОД**
118. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ на физичката култура и за здружување на средства во Републичката СИЗ на физичката култура за 1986 година — — — — — 121
- ОХРИД**
119. Одлука за висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1986 година — — — — — 122
120. Одлука за стапките и тарифите на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1986 година — — — — — 122
121. Одлука за утврдување на посебниот придонес на здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство за 1986 година — — — — — 122
122. Одлука за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци за 1986 година — — — — — 123
- Републички фонд за заеднички резерви**
123. Одлука за измена и дополнување на Статутот на Републичкиот фонд за заеднички резерви — — — — — 123
124. Одлука за определување на стапката за здружување на средствата на резервите на основните организации на здружен труд — — — — — 126